

20192754308

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 10 став (20), член 14 став (5), член 16 став (4), член 21 став (3), член 22 став (2), член 23 став (8), член 24 став (3), член 25 став (3), член 30 став (11), член 47 став (12), член 48 став (7), член 49 став (2), член 50 став (3), член 51 став (2), член 52 став (8), член 53 став (4), член 54 став (3), член 66 став (4), член 67 став (9), член 68 став (6), член 69 став (7), член 70 став (10), член 72 став (14), член 73 став (13), член 75 став (7) и член 83 став (6) од Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19 и 225/19) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ СО АКЦИЗА НА АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи.

Член 2

(1) Акцизна декларација се пополнува со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа и се поднесува во електронска форма.

(2) Акцизната декларација содржи податоци за идентификација на акцизниот обврзник, видот на акцизната декларација, периодот за кој се поднесува, податоци за акцизните добра и количините, податоци за акцизните склади, шифрите на акцизните дозволи и одобренија, податоци за акцизните гаранции и документите потребни за пополнување на акцизната декларација во зависност од акцизното добро.

Член 3

(1) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 1) од Законот за акцизите (во понатамошниот текст: законот) за акцизните добра кои повторно се внесуваат во акцизен склад треба да биде проследено со испратница и фактура за акцизните добра кои се внесуваат во акцизниот склад, известување во кое се наведени причините за враќање на оданочените добра во акцизниот склад како и доказ за платената акциза.

(2) Во случаи на неплаќање на акциза за акцизните добра кои согласно член 14 став (1) точка 1) од законот повторно се внесуваат во акцизен склад во период пократок од акцизниот период, барањето од став (1) на овој член треба да биде проследено со испратница, фактура и известување во кое се наведени причините за враќање на добрата во акцизниот склад.

(3) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 2) од законот треба да биде проследено со записник потпишан од овластени лица од надлежен царински орган, овластени лица од подносителот на барањето за уништување, како и од овластени лица од местото каде се врши уништувањето или денатурирањето на акцизното добро, фактура за набавени акцизни добра, доказ за враќање на акцизното добро, акцизна декларација или увозна царинска декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена акциза.

(4) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 3) од законот треба да биде проследено со извозна царинска декларација со која се потврдува дека стоката го напуштила царинското подрачје и акцизна декларација или увозна

царинска декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена акциза. Во случај на извоз на акцизни добра кои се обележани со акцизни марки се приложува записник оверен од страна на надлежен царински орган кој присуствувал на отстранувањето на акцизните марки од акцизните производи како доказ дека акцизните марки се отстранети од акцизните производи пред извршениот извоз, а во кој е приложен попис на сите отстранети акцизни марки кои физички се предадени на надлежниот царински орган.

Член 4

Акцизната дозвола ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на акцизната дозвола;
- податоци за идентификација на држателот на акцизен склад;
- идентификациски броеви на акцизните складови;
- податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена;
- видови на акцизни добра кои можат да се произведуваат и складираат во акцизните складови со шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро;
- обврски на држателот на акцизниот склад;
- податоци за гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизата;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадена акцизната дозвола;
- датум на издавање на акцизната дозвола и
- рок на важност на акцизната дозвола.

Член 5

Исполнувањето на условите за издавање на акцизна дозвола наведени во член 21 од законот се докажува со приложување на следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста на подносителот на барањето;
- доказ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот на акцизниот склад, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;
- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;
- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена;
- потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за безбедности сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за стекнат статус на овластен економски оператор;
- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци;

- изјава со која барателот на акцизна дозвола се обврзува дека пред издавање на акцизната дозвола ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата,
- потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги исполнува акцизниот склад;
- потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на акцизниот склад;
- потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа на акцизниот склад;
- известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат;
- за производство на тутунски производи и/или за складирање и трговија на големо на тутунски производи се приложува решение за упис во Регистар на производители, извозници и увозници на тутунски производи издадено од Министерството за економија и
- за производство на алкохолни пијалоци и/или за складирање и трговија на големо со алкохолни пијалоци се приложува решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство, кое се однесува на алкохол и алкохолни пијалоци.

Член 6

(1) Барањето за издавање на акцизна дозвола ги содржи следните елементи:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на просториите што се користат за извршување на акцизната дејност;
- податоци за дејноста која ќе се врши во акцизниот склад во смисла на производство, преработка или складирање на акцизни добра;
- податок за волуменски капацитет на резервоарите;
- име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран потпис;
- видови и трговски назив на акцизните добра кои ќе се произведуваат и складираат според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа и
- податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра, и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- технички опис на просториите и/или просторот на акцизниот склад вклучувајќи и скица на складот и околината на складот;
- бизнис план кој содржи информации за:
 - а) видот на акцизните добра што треба да се произведат или складираат во акцизниот склад;
 - б) просечна месечна количина на акцизни добра што треба да се складираат - според видот на акцизните добра и стапките на акциза;

в) максимална планирана количина на акцизни добра, кои во акцизниот период треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза и

г) производствен капацитет за акцизните добра и максимален капацитет на складирање на акцизните добра - по видови добра и стапки на акциза;

- детален нацрт на просторот и обележување на местото каде што точно ќе биде акцизниот склад, како и приказ на сите постројки, опрема и уреди во рамките на истиот со опис на нивната функција и намена, како и локација на мерните уреди;

- информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната дејност;

- детален опис на дејноста во зависност од видот на акцизниот склад, вклучувајќи и набројување на видовите на постапки што ќе се извршуваат во акцизниот склад;

- технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација;

- информација за годишни планирани количини на основни сировини што ќе се користат при производство на акцизни добра и стапки на расходи за финалниот производ;

- опис на начинот на мерење на акцизните добра и податоци за уредите кои овозможуваат мерење на произведените, преработените, складираните и испорачаните акцизни добра согласно со меѓународните стандарди заедно со одобрение од надлежен орган за метрологија;

- опис на начинот на утврдување на степен на алкохолво случаите кога се бара акцизна дозвола за производство и складирање на алкохол;

- информација со податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови;

- опис за начинот на одредување и утврдување на нормативите за производство на акцизни добра;

- детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоците во производството, складирањето и транспортот, според одделни видови акцизни добра;

- опис на постапката на испраќање на акцизните добра од акцизен склад по видови акцизни добра и податоци за количина на испратени акцизни добра;

- опис на материјално и сметководствено следење на работењето на акцизниот склад и

- информација за местото на водење на главното сметководство.

Член 7

Акцизната дозвола се издава со верификација во електронскиот Регистар на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови и притоа се доделува единствен регистарски број.

Член 8

Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на акцизната дозвола;

- идентификациски број на држателот на акцизен склад;

- име и адреса на седиште на држателот на акцизен склад;

- идентификациски број, адреса и намена на акцизниот склад, односно складови;

- вид на акцизните добра со шифри од Комбинираната номенклатура на кои се однесува акцизната дозвола и

- датум на издавање на акцизната дозвола, датум на важност и датум на престанување на важност на акцизната дозвола.

Член 9

(1) Исполнувањето на обврските од член 24 став (1) од законот се врши преку спроведување на надзор и следење на работата на складот, констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите, спроведување на постојан надзор и контрола на

процесите на складирање или производство на акцизните добра согласно условите под кои е издадена акцизната дозвола, надгледување на постапките во акцизниот склад наведени во член 24 став (1) точка 2) од законот со редовно поднесување на акцизни декларации за произведени количини на акцизни добра и акцизни декларации за преработени количини на акцизни добра во случај на преработка на акцизни добра преку користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

(2) Во случаите кои се однесуваат на констатирање на загубите, односно кусоците на акцизните добра во акцизниот склад согласно одредбите од член 24 став (1) точка 3) од законот, исполнувањето на обврските се врши преку испраќање на известување за загуби или кусоци во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 10

(1) Барањето за измена на акцизна дозвола ги содржи податоците наведени од член 6 од овој правилник.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се доставуваат податоци за предложените измени, нацрти или скици соодветни на бараните измени.

Член 11

(1) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг, треба да ги содржи следните податоци:

- вид на гаранција за која се бара одобрување;
- информации за идентитетот на подносителот на барањето;
- податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата и
- општи услови за одобрување на гаранцијата кои опфаќаат регистрација на акцизниот обврзник во Република Северна Македонија, редовност во акцизните постапки, добра финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни операции.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на Образецот АК-БГ даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Висината на износот за обезбедување на акцизниот долг за држател на акцизен склад се пресметува според следната формула:

$$\Gamma = \frac{20 \times \text{АСС1} + 100 \times \text{АСП}}{100}$$

при што:

- Γ е износ на гаранција;
- АСС1 е износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра за секој вид акцизно добро и
- АСП е износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во слободен промет по ставка за секој вид на акцизни добра.

Член 13

(1) Висината на износот за обезбедување на акцизниот долг за повластен корисник се пресметува според следната формула:

$$\Gamma = \frac{50 \times \text{ПКАД}}{100}$$

при што:

- Г е износ на гаранција и
- ПКАД е износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра наменети за повластено користење.

(2) Акцизата за планираната количина на акцизни добра се утврдува врз основа на податокот за секој поединечен вид на акцизно добро кое се планира да биде користено во текот на годината и кое е одобрено и содржано во одобрението за повластено користење.

(3) При зголемување на планираните годишни количини на акцизни добра за повластено користење треба да се усогласи висината за обезбедување на акцизниот долг согласно формулата од став (1) на овој член и новите планирани количини на акцизни добра.

Член 14

Висината на износот за обезбедување на акцизниот долг за акцизни марки се врши врз основа на податокот за количините на акцизни марки кои ќе се подигаат заради обележување на акцизните добра и врз основа на податоците потребни за пресметка на акцизата, и тоа за:

1) алкохолните пијалоци врз основа на податокот за процентот на алкохол и зафатнината на амбалажата која се обележува со акцизната марка;

2) меѓупроизводите врз основа на зафатнината на амбалажата и категоријата во која спаѓа меѓупроизводот;

3) тутунските производи:

- за цигарите, врз основа на пропорционалната акциза пресметана како процент од пондерираната просечна малопродажна цена на кутија цигари и специфичната акциза пресметана по парче цигара во кутија;

- за пурите и цигарилосите врз основа на пропорционалната акциза пресметана како процент од малопродажната цена и специфичната акциза пресметана по парче и

- за останатите тутунски производи врз основа на пропорционалната акциза пресметана како процент од малопродажна цена и специфичната акциза пресметана по килограм нето тежина и

4) течноста наменета за полнење на електронските цигари врз основа на специфичната акциза во износ за количина од еден милилитар волумен и зафатнина на поединечната амбалажа која се обележува.

Член 15

(1) Барањето за остварување на правото на враќање на платената акциза согласно член 47 од законот содржи податоци за акцизниот обврзник, податоци во врска со банкарската сметка на која ќе се изврши враќањето на акцизата, основот за враќање на акцизата, документи за докажување на основаноста на барањето и доказ за платена акциза.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.

(3) За враќање на платената акциза се доставуваат фактури или сметки во оригинал, во кои е наведено акцизното добро според кое може да се утврди износот на акцизата и/или е искажана пресметаната и платената акциза.

Член 16

(1) Ослободувањето од акциза од член 48 став (1) точка 3) од законот, за акцизни добра кои патникот кој доаѓа од странство ги носи со себе во личниот багаж и ослободувањата од член 48 став (1) точка 4) од законот, за акцизни добра кои едно физичко лице од странство повремено му ги испраќа во мали пратки на физичко лице во Република Северна Македонија, во количини кои немаат комерцијален карактер и доколку истите се

ослободени од плаќање на увозни давачки согласно царинските и даночните прописи, се остварува истовремено со ослободување од царинските давачки согласно Царинскиот закон.

(2) Согласно член 48 став (5) точки 1) и 2) од законот од плаќање на акциза се ослободуваат акцизни добра кои заради утврдување на нивниот состав, квалитет или други технички карактеристики, се наменети како проба за анализа, за неопходни производствени тестови, за научни цели или за научно-истражувачки цели или за контрола на квалитетот, на начин во кој акцизните добра во целост треба да се употребат или уништат.

(3) За остварување на правото за ослободување од плаќање акциза согласно член 48 став (5) точки 1) и 2) од законот, подносителот на барањето треба да ги достави следните документи:

1) изјава за наменско користење на акцизните добра во согласност со условите во став (3) на овој член;

2) фактура или друг документ во кој е наведена количината на акцизните добра за кои се бара ослободување од плаќање на акциза која треба да соодветствува со став (1) точка 2) на овој член и

3) одобрение за акцизно повластено користење или акцизна дозвола.

(4) Доколку акцизните добра подлежат на акциза за кои не е настаната акциза, се неупотребливи и поради тоа треба да се уништат под царински надзор согласно член 48 став 5 точка 4) од законот, држателот на акцизен склад или повластениот корисник начинот на ослободувањето од плаќање акциза го вршат со поднесување на барање за уништување во писмена форма и во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа и со уништување на акцизното добро под царински надзор.

(5) Со поднесеното барање за уништување, држателот на акцизен склад или повластениот корисник го известува надлежниот царински орган за местото, видот и количината на акцизните добра што имаат намера да ги уништат, при што ја опишуваат причината за неупотребливоста на акцизните добра и приложуваат соодветни докази и предлагаат начин на уништување на акцизните добра.

(6) Уништувањето се спроведува во зависност од видот на акцизното добро на начин да биде потполно уништено или целосно неупотребливо како акцизно добро.

Член 17

Одобрението за повластен корисник ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на повластениот корисник;
- идентификациски број за секое овластено место на користење на акцизните добра согласно одобрението;
- податоци за локацијата на овластеното место на користење;
- видовите и количините на акцизни добра кои можат да се користат во овластеното место за користење со шифра на акцизните добра и шифра за повластено користење;
- обврски на повластениот корисник;
- податоци за гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизата;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението;
- датум на издавање на одобрението и
- рок на важност на одобрението.

Член 18

Исполнувањето на условите за издавање на одобрение за повластен корисник наведени во член 50 од законот се докажува со приложување на следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста на подносителот на барањето;
- доказ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот на повластеното користење, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;
- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;
- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена;
- потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за безбедности сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за стекнат статус на овластен економски оператор;
- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци;
- изјава со која барателот на одобрение за повластен корисник се обврзува дека пред издавање на одобрението ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата;
- потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги исполнува местото на повластено користење;
- потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на местото на повластено користење;
- потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа на местото на повластено користење;
- известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд и
- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.

Член 19

(1) Барањето за издавање на одобрение за повластен корисник на акцизни добра ги содржи следните податоци:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;

- видови и трговски назив на акцизните добра за кои се бара ослободување од акциза за цели од член 74 и член 99 од законот според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа;

- податоци за локациите на местото на повластено користење и
- количините на акцизните добра кои се потребни за производството односно повластено користење во текот на една календарска година со шифра за повластено користење.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- технички опис на просториите и/или просторот за повластено користење вклучувајќи и скица на објектот и околината на објектот;

- опис на деловни активности каде ќе се користат акцизните добра со повластена акциза;

- податоци за локацијата, скица и опис на просториите (производни, складишни или слични) во кои ќе бидат сместени и употребувани повластените акцизни добра;

- нормативи за употреба на акцизното добро при производство;

- опис на намената на акцизното добро за кое се бара ослободување од акциза;

- податоци за опремата потребна за извршување на дејноста во поглед на утврдување на количините и употребата на акцизните добра;

- опис на поединечни производни постапки и норматив за користење на акцизното добро кога истото се користи во производствен процес;

- податоци за уредите кои овозможуваат мерење на примени, потрошени и количини на залиха на акцизни добра со одобрение од надлежен орган за метрологија (во случај кога акцизното добро не се користи во непроменета амбалажа);

- информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната дејност;

- технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација во случај на производство;

- информација за годишни планирани количини на основни сировини што ќе се користат при производство и стапки на расходи за финалниот производ, во случај на користење на акцизните добра во производство;

- информација со податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови;

- детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоци;

- опис на постапката на прием на акцизните добра од акцизен склад по видови акцизни добра;

- опис на материјално и сметководствено следење на повластените акцизни добра и

- информација за местото на водење на главното сметководство.

Член 20

Одобрението за повластен корисник се издава со верификација во електронскиот регистар за одобренија за повластен корисник и при тоа се доделува единствен регистерски број.

Член 21

Електронскиот Регистар на одобренија за повластени корисници на акцизни добра ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрението;

- идентификациски број на повластениот корисник;

- име и адреса на седиште на повластениот корисник;

- идентификациски број, адреса и намена на овластеното место на користење;

- листа на акцизните добра со шифри на кои се однесува акцизното одобрение и
- датумот на издавањето на одобрението, датум на важење и датумот на престанување на важноста на одобрението.

Член 22

(1) Исполнувањето на обврските од член 53 став (1) од законот се врши преку спроведување на надзор и следење на работата, констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите, соодветно чување на акцизните добра во местото на повластено користење и користење на акцизните добра согласно намената за која е издадено одобрението за повластен корисник, надгледување на постапките за прием, чување и употреба на акцизните добра наведени во член 53 став (1) точка 3) од законот, и редовно и во електронска форма да ги следи и да оверува е-АД документ со потврда на приемот на акцизните добра кои се движат од имателот на акцизна дозвола до повластениот корисник преку користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

(2) Месечниот извештај за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење кое се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа ги содржи податоците за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење.

Член 23

(1) Барањето за измена на одобрението за повластен корисник на акцизни добра се поднесува во случаите кога се бара промена на количините на акцизните добра за повластено користење, отварање или затварање на места за повластено користење или кога имателот на одобрението предвидува да направи структурни промени (проширување, намалување, доградба и слично) или дополнително инсталирање на нова инфраструктура (опрема, машини, уреди, цевки, резервоари и слично) кои се директно поврзани со користењето на акцизните или се бара дополнителна активност со ново акцизно добро.

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи податоци и документи наведени во член 19 од овој правилник и докази за исполнување на предвидените услови во член 18 од овој правилник согласно бараните измени во одобрението за повластен корисник.

Член 24

(1) Обележувањето на резервоарите за етил алкохол во акцизниот склад се врши согласно податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола по чие издавање треба да го обележи секој поединечен акцизен склад со шифра и код кој е генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.

(2) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис “АКЦИЗЕН СКЛАД” од цврст материјал поставена на видно место, на која со големи букви и бројки е испечатен бројот на акцизниот склад.

Член 25

(1) Барањето за издавање на одобрение за мала независна пиварница ги содржи следните податоци:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на просториите што се користат за производство на пиво;
- податок за волуменски капацитет на резервоарите за складирање;

- име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран потпис;

- видови и трговски назив на акцизното добро кои ќе се произведува и складира според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа и

- податоци за планираните годишни количини на производство на пиво.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- план за производство на пиво од мала независна пиварница кој содржи информации за:

- а) видот на пива што треба да се произведат и складираат во акцизниот склад;

- б) просечната месечна количина на пиво што треба да се произведе според видот и стапките на акциза;

- в) максималната планирана количина на пиво, кои во акцизниот период треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза и

- г) производствениот капацитет за производство на пиво и максимален капацитет на складирање на пиво - по видови и стапки на акциза;

- изјава дека малата независна пиварница е правно и економски на било кој начин независен од друга пиварница;

- скица и опис на просторот дека производните (надземни и подземни простори) и складишните простори физички се одвоени од просторот на било која друга пиварница во која се произведува пиво;

- изјава од подносителот на барањето за видови на пиво кое ќе се произведува, како и дали освен пивото без лиценца ќе се произведува и пиво со лиценца;

- начин на утврдување на количина и степен на алкохол на произведеното пиво;

- нормативите за производство на пиво;

- документи од кои се изведуваат губитоци или кусоци при производство, складирање и транспорт, според одделни видови пиво и

- опис на сметководственото следење на работењето на акцизниот склад и материјалната евиденцијата по видови пиво.

Член 26

Одобрението за мала независна пиварница ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на одобрението;

- податоци за идентификација на имателот на одобрението;

- идентификациски броеви на акцизните склади за производство на пиво;

- податоци за локацијата на акцизните склади и нивната намена;

- видови на пиво кое може да се произведува и складира во акцизните склади со шифри од комбинираниот номенклатура и шифрата на акцизното добро;

- обврски на имателот на одобрението;

- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението;

- датум на издавање на одобрението за мала независна пиварница и

- рок на важност на одобрението за мала независна пиварница.

Член 27

Одобрение за мала независна пиварница се издава со верификација во електронскиот Регистар на одобренија за мали производители на пиво, вино, етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци и се доделува единствен регистерски број.

Член 28

Електронскиот Регистар на одобренија за мали производители на пиво, вино, етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на одобрението;
- идентификациски број на имателот на одобрението;
- име и адреса на седиште на имателот на одобрението;
- идентификациски број, адреса и намена на акцизниот склад, односно складови;
- вид на акцизните добра со шифри од Комбинираната номенклатура на кои се однесува одобрението и
- датум на издавање на одобрението, датум на важност и датум на престанување на важност на одобрението.

Член 29

(1) Барањето за враќање на платената акциза на мала независна пиварница ги содржи податоците за сите регистрирани месечни акцизни декларации со кои е платена акцизата во текот на календарската година, сите податоци за извезените количини на пиво доколку се реализирани во текот на календарската година, а со кои се докажува вкупно произведената количина на пиво во текот на календарската година.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува документација поврзана со сите регистрирани месечни акцизни декларации со кои е платена акцизата во текот на календарската година, целокупните податоци за извезените количини на пиво доколку се реализирани во текот на календарската година, а со кои се докажува вкупно произведената количина на пиво во текот на календарската година.

(3) Враќањето на акцизата на мала независна пиварница се врши со прифаќање и верификување на регистрираното електронското барање за враќање на акциза на мала независна пиварница.

(4) Врз основа на поднесеното и прифатено барање за враќање на платената акциза на мала независна пиварница се враќа дел од платената акциза во зависност од вкупното годишно производство на пиво произведено од страна на мала независна пиварница.

Член 30

(1) Барањето за издавање на одобрение за мал производител на вино за комерцијални цели ги содржи следните податоци:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на просториите што се користат за производство на вино
- податок за волуменски капацитет на резервоарите за производство и складирање;
- име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран потпис;
- видови и трговски назив на акцизното добро кои ќе се произведува и складираат според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа и
- податоци за планираните годишни количини на производство на вино.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- план за производство на вино од мал независен производител на вино кој содржи информации за:

а) видот на вино што треба да се произведе и/или складира;

б) просечната месечна количина на вино што треба да се произведе според видот;

в) максималната планирана количина на вино, кои треба да се пуштат во слободен промет - по видови вина и

г) производствениот капацитет за производство на вино и максимален капацитет на складирање на вино - по видови;

- скица и опис на просторот на малата винарница;
- начин на утврдување на количината на произведено вино и степенот на алкохол на виното;
- нормативите за производство на вино;
- документи од кои се изведуваат губитоци или кусоци при производство, складирање и транспорт на вино и
- опис на сметководственото следење на работењето на малата винарница и материјалната евиденција по видови вино.

Член 31

Одобрението за мал производител на вино за комерцијални цели – мала винарница кое се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на имателот на одобрението;
- идентификациски броеви на акцизните складови за производство на вино;
- податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена;
- видови на вино кое може да се произведува и складира во акцизните складови со шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро;
- обврски на имателот на одобрението;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението;
- датум на издавање на одобрението за мал производител на вино за комерцијални цели и
- рок на важност на одобрението за мал производител на вино за комерцијални цели.

Член 32

Одобрение за мал производител на вино за комерцијални цели – мала винарница се издава со верификација во електронскиот Регистар на одобренија за мали производители на пиво, вино, етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци и при тоа се доделува единствен регистерски број.

Член 33

Комерцијалните пакувања на алкохолните пијалаци произведени од страна на малите независни производители на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели – мали дестилерии треба да бидат обележани со специјална етикета со квадратна или правоаголна форма и во која се содржани следните податоци:

- име и адреса на производителот – мала дестилерија;
- вид и назив на алкохолниот пијалак;
- процент на алкохол;
- содржина на амбалажата;
- број на одобрение за мала дестилерија, издаден од Царинската управа;
- информација дека алкохолниот пијалок е произведен под посебен режим на намалена акциза;
- број од решение од Агенција за храна и ветеринарство дека производот е соодветен за консумирање и

- информација за потрошувачите за штетноста од консумирање на алкохол во форма на слики или знаци.

Член 34

(1) Барањето за издавање на акцизна дозвола за мала дестилерија ги содржи следните податоци:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на просториите што се користат за производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци;
- податок за волуменски капацитет на резервоарите за складирање на етил алкохол и алкохолните пијалаци;
- име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран потпис;
- видови и трговски назив на акцизното добро кои ќе се произведува и складира според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа и
- податоци за планираните годишни количини на производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација за докажување на исполнетоста на условите за издавање на акцизната дозвола за мала дестилерија:

- план за производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци од мала дестилерија кој содржи информации за:

а) видот на алкохолни пијалаци што треба да се произведат и складираат во акцизниот склад;

б) просечната месечна количина на етил алкохол и алкохолни пијалаци што треба да се произведе според видоти стапките на акциза;

в) максималната планирана количина на етил алкохол и алкохолни пијалаци, кои во акцизниот период треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза и

г) производствениот капацитет за производство на етил алкохол и максимален капацитет на складирање на алкохолни пијалаци - по видови и стапки на акциза;

- изјава од која е видно дека малиот независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели е правно и економски на било кој начин независен од од било кој друг производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци;

- скица и опис на просторот од кој е видно дека производните (надземни и подземни простори) и складишните простори физички се одвоени од просторот на било кој друг производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци;

- изјава од подносителот на барањето за видови на алкохолни пијалаци кое ќе произведува;

- начин на утврдување на количината на произведен етил алкохол и утврдување на степен на алкохол на произведените алкохолни пијалаци;

- нормативите за производство на алкохолните пијалаци;

- документи од кои се изведуваат губитоци или кусоци при производство, складирање и транспорт, според одделни видови алкохолните пијалаци и

- опис на сметководственото следење на работењето на акцизниот склад и на матерјалната евиденција по видови на алкохолните пијалаци.

Член 35

Исполнетоста на условите за издавање на одобрение за мал производител на вино и пиво наведени во член 72 став (2) од законот се докажува со приложување на следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста и седиштето на подносителот на барањето;
- документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот за производство, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;
- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;
- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена и
- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци.
- известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд и
- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.

Член 36

Месечниот извештај од член 72 став (8) точка 2) од законот треба да ги содржи податоците за произведени, испорачани и количините на залиха на акцизни добра, по видови и по акцизни склади, а годишниот извештај од член 72 став (8) точка 4) од законот треба да ги содржи податоците за вкупното годишно производство на акцизните добра во претходната календарска година, по вид на акцизно добро.

Член 37

Барањето за измена на одобрението за мал производител на вино за комерцијални цели и одобрението за мала независна пиварница кои се поднесуваат во електронска форма со употреба на компјутерскиот систем на Царинската управа ги содржи податоците и документите наведени во членовите 25 и 30 од овој правилник согласно барањите измени во одобрението.

Член 38

(1) Барањето за регистрирање во електронскиот Регистар на земјоделци - мали производители на жестоки алкохолни пијалаци согласно одредбите од член 73 од законот содржи податоци за земјоделците - мали производители на жестоки алкохолни пијалаци и количината на годишно производство.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува следната документација:

- потврда од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за регистрирана земјоделска дејност;
- изјава со податоци за опремата за дестилирање и опис на производните постапки;
- податоци за суровината за дестилирање, односно вид на овошјето од кое ќе се произведуваат жестоките алкохолни пијалаци;
- податоци за местото каде ќе се врши дестилирањето и
- изјава за планирано годишно производство на жестоки алкохолни пијалаци.

Член 39

(1) Известувањето за започнување со производство на жестоки алкохолни пијалаци од член 73 став (4) од законот ги содржи податоците за дата и време во кое ќе се одвива производството без прекин, местото на дестилирање, видот на овошјето кое ќе го дестилира, количината на комина и очекуваната количина на жесток алкохолен пијалок.

(2) Известувањето за произведена количина на жесток алкохолен пијалак содржи податоци за бројот на известувањето за започнување со производство на жестоки алкохолни пијалаци, количина на употребена комина, количина на добиен жесток алкохолен пијалак, како и просечна јачина на жестокиот алкохолен пијалак изразена во % алкохол.

(3) Известувањата од ставови (1) и (2) на овој член и барањето од став (2) на овој член се поднесуваат во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

(4) Барањето за подигање акцизни марки кое се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа содржи податок за количина на добиен жесток алкохолен пијалак изразена во литри, зафатнина и количина на садовите во кои се планира продажба на жестокиот алкохолен пијалак, број на потребни акцизни марки за конкретното производство, износ на акциза по литар и вкупен износ на акциза која треба да се плати.

(5) Издавањето на акцизни марки за обележување на жестоките алкохолни пијалоци произведени од земјоделецот - мал производител на жестоки алкохолни пијалаци се врши по извршеното плаќање на пресметаната акциза во просториите на надлежниот царински орган.

Член 40

Електронскиот Регистар на земјоделци - мали производители на жестоки алкохолни пијалаци ги содржи следните податоци:

- име, презиме, матичен број и адреса на земјоделецот, електронска адреса и податоци за контакт;
- опис на опремата за дестилирање со која располага земјоделецот и опис на производните постапки;
- вид на овошје од кое ќе се произведуваат жестоките алкохолни пијалаци и
- планирано годишно производство на жестоки алкохолни пијалаци.

Член 41

Одобрението за денатурирање на алкохол се издава на барање на овластен имател на акцизна дозвола и држател на акцизен склад по поднесено барање доставено во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа во кое треба да се наведе акцизниот склад во кој ќе се врши денатурирање на алкохол.

Член 42

(1) Средствата со кои се денатурира алкохолот се:

- суров метил-алкохол (метанол) и
- дрвено масло, кои се мешаат во волуменски размер 8:0,5 (на осум литри метил алкохол доаѓаат до 0,5 литри дрвено масло).

(2) Метил-алкохолот и дрвеното масло претходно се мешаат и таа мешаница во количество од 4 кг се додава на секои 100 литри алкохол кој се денатурира.

(3) Евиденцијата за денатурирањето која се води од страна на држателот на акцизниот склад кој има одобрение за денатурирање на алкохол, треба да содржи податоци за количината на алкохолот и количина на пропишаните средства кои се користени во процесот на денатурирање, количина на денатуриран и испратен алкохол изразен во литри чист алкохол, како и евиденција на купувачите на денатурираниот алкохол, подредени по месеци.

Член 43

(1) Електронскиот Регистар за објавени малопродажни цени на тутунски производи Царинската управа го води во електронска форма и задолжително ги содржи следните податоци:

- назив на производителот или увозникот на тутунски добра;
- трговски назив на производот;
- број на цигари во едно пакување;
- малопродажна цена;
- износ на специфична акциза;
- износ на пропорционална акциза;
- износ на вкупна акциза;
- број на одлуката за објавување на малопродажна цена и
- датум на важност на малопродажната цена.

(2) Содржината на пријавата се приложува со Образец ПМЦТП кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Со пријавата се приложува одлука донесена од страна на производителот или увозникот за утврдување на малопродажната цена на тутунскиот производ, во која се наведени сите потребни податоци за евидентирање на тутунскиот производ во електронскиот регистар за објавени малопродажни цени на тутунските производи.

Член 44

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12241/1
27 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

ПРИЛОГ 1

Барање за прифаќање на гаранција

Образец АК-БГ

БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА			
1.	Податоци за подносителот на барањето		
	Назив		
	Адреса		
	Даночен број	Матичен број	
	Одговорно лице	Лице за контакт	
	Телефон/Телефакс	Е-маил	
2.	Податоци за гаранцијата		
2.1	Банкарска гаранција		
	Денарски износ на гаранцијата		
	Гарант кој ја издал гаранцијата		
	Важност на гаранцијата	од:	до:
	Рок за наплата на гаранцијата		
	Евидентен број на гаранција		
	Општа гаранција	☐	
	Поединечна гаранција	☐	
2.2	Готовински депозит		
	Денарски износ на готовинскиот депозит		
3.	Пресметан акцизен долг (Прилог Пресметка)		
	Износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра		
	Износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во слободен промет		
	Износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра наменети за повластено користење		
	Износ за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки		
4.	Во акцизната постапка учествувам како:	имател на акцизна дозвола	☐
повластен корисник на акцизни добра		☐	
корисник на акцизни марки		☐	
акцизен обврзник од член 105, 108 и 111 од Законот за акцизи		☐	
мал независен производител на етил алкохол		☐	
5.	Царинска испостава во која ќе се употребува гаранцијата при увоз/извоз (се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)		
	Шифра и име		
6.	Вид на акцизни добра со детален опис и тарифна ознака		
7.	Количина на акцизно добро и единица мерка		
8.	Изјави на акцизниот должник		
	Изјавувам дека сум регистриран на акцизното подрачје на Република Северна Македонија	☐	
	Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и даночните барања	☐	
	Изјавувам дека сум редовен корисник на следните акцизни постапки	Производство на акцизни добра	☐
		Складирање на акцизни добра	☐
		Повластен корисник на акцизни добра	☐
		Пуштање во слободен промет на акцизни добра	☐
		Увоз на акцизни добра	☐
	Изјавувам дека при настанување на акцизен долг, за што ќе бидам известен со известување и пресметка, согласен сум истиот да се наплати од готовинскиот депозит депониран во ЦУ, без дополнителна опомена.	☐	
	Брам остатокот од средства на депозитот да ми се вратат по службена должност на жиро сметка бр. _____, по престанување на потребата од обезбедување на плаќање на долгот.	☐	
9.	Подносител на барањето		

	Име и презиме на одговорно лице		
	Потпис на одговорно лице		(м.п.)
10.	Прилози		

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА			
	Согласно член 30 од Законот за акцизите, а врз основа на податоците наведени во ова барање, Царинската управа ОДОБРУВА поднесување гаранција за обезбедување на акцизен долг за:		
1	– акцизен склад – подигнати акцизни марки – повластено користење на акцизни добра		☐ ☐ ☐
2	Лицето од точка 1 на ова барање: – е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија, – има историја на почитување на акцизните и даночните барања, – е редовен корисник на предметните акцизни постапки или е познато на царинскиот орган дека има капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки.		
3	Број Скопје, Евидентен број на гаранцијата 	(м.п.)	Овластено лице, _____ (потпис)

ПРИЛОГ 2

Пријава за малопродажна цена на тутунски производ

Образец ПМЦТП

ПРИЈАВА ЗА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОД			
1	Податоци за подносителот на барањето		
	Назив		
	Адреса		
	Даночен број	Матичен број	
	Одговорно лице	Лице за контакт	
	Телефон/Телефакс	Е-маил	
2	Број на регистрација :		
3	Податоци за производителот :		
	Назив на производителот		
	Назив на увозникот		
	Број на одлуката за објавување на малопродажна цена		
	Датум на важност на малопродажната цена		
4	Податоци за производот:		
	Трговски назив на производот		
	Број на цигари во малопродажно пакување		парче
	Број на пури во малопродажно пакување		парче
	Број на цигарилоси во малопродажно пакување		парче
	Тежина на фино сецкан тутун за виткање цигари во малопродажно пакување		грам
	Тежина на друг тутун за пушење во малопродажно пакување		грам
	Тежина на тутун во малопродажно пакување за НТП		грам
	Тежина на тутун за наргиле во малопродажно пакување		грам
	Тежина на тутун за цвакање во малопродажно пакување		грам
	Тежина на тутун за шмркање во малопродажно пакување		грам
	Волумен на течност за е-цигара во малопродажно пакување		мл
5	Податоци за пресметка на акциза:		
	Малопродажна цена,		денари
	Износ на специфична акциза,		денари
	Износ на пропорционална акциза,		денари
	Износ на вкупна акциза		денари
6	Подносител на барањето		
	Име и презиме на одговорно лице		
	Потпис на одговорно лице	датум	(м.п.)

- Во случај на пријава на повеќе производи се приложува спецификација на производите